

## ОПШТИ УСЛОВИ И ПОВОЛНОСТИ НА ПРОИЗВОДОТ HOME ORYX ASSISTANCE EXTRA

### ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ НА КОНТАКТ ЦЕНТАРОТ 0800 11 305

#### Воведни одредби

##### Член 1

1. Одделни термини во овие Општи услови и поволности на производот Home Assistance (во понатамошниот текст: „Општи услови,“) го имаат следново значење:
  - 1.1. „**ORYX**“, го означува друштвото ОРИКС ГРУПА МКД дооел Скопје, ул. 11 Октомври бр. 31/1-9, 1000 Скопје, ЕМБС: 7283806, кое организира и/или обезбедува единствени поволности на производот Home Assistance;
  - 1.2. „**ORYX**“, и „**ORYX Assistance**“, го означува комерцијалниот назив и бренд под кој ORYX организира и обезбедува единствени поволности на производот Home Assistance;
  - 1.3. „**Ф.Д. Дајнерс**“ значи партнерската компанија Ф.Д. Дајнерс Клуб Интернационал МАК АД Скопје, 1000, Ул.1732 бр. 4 сп. 5, Скопје, ЕМБС: 4456700 кое со корисниците склучува договор за производот Home Assistance
  - 1.4. „**Корисник**“, е термин под кој се подразбираат физички или правни лица кои со Ф.Д. Дајнерс склучиле договор за производот Home Assistance и на кои им припаѓаат правата од овие Општи услови;
  - 1.5. „**Осигурен случај**“, означува иден, неизвесен случај кој не зависи од исклучивата волја на корисникот, кој бил предизвикан од осигурениот ризик, а кој како последица имал појава на штета или случај осигурен со овие Општи услови.

#### Осигурени случаи

##### Член 2

1. Под итен случај, во смисла на овие Општи услови, се смета изненаден и неочекуван случај согласно членот 1 став 15, кој резултирал со оштетување, односно уништување на имотот на корисникот и чие итно санирање е нужно со цел да се спречи:
  - 1.1. понатамошно оштетување на објектите и предметите кои се наоѓаат во објектот;
  - 1.2. загрозување на здравјето или безбедноста на корисникот поради штета во објектот;
  - 1.3. несоодветен престој на корисникот поради штета настаната во објектот.

#### Поволности на производот Home Assistance

##### Член 3

1. Корисникот во период од 1 година согласно временското покритие од членот 8 од овие Општи услови има право да ги користи овие поволности:
  - 1.1. услуга на **контакт центарот** каде корисникот може да го пријави осигурениот случај и да добие информации за производот Home Assistance и неговите поволности 0-24 часа на ден, 365 дена во годината;
  - 1.2. **користење на водоинсталатер, електричар, бравар, столар и стаклар 3 (три)пати** годишно до вкупен годишен износ од 12.000,00 МКД, кој ги вклучува трошоците за испорака на

поволностите на производот Home Assistance, трошоците на операциите и патните трошоци на изведувачот.

2. Износите наведени во овој член претставуваат најголем бруто износ, односно во себе ги содржат сите можни даноци, дополнителни даноци, придонеси и други законски давачки.
3. Трошоците кои ќе настанат над лимитот пропишан со ставот 1 од овој член, како и користењето на услугите кои не се вклучени во покритието, корисниците се должни самите да ги платат според важечкиот ценоник.
4. За времетраење на покритието, корисникот може да ги користи овие услуги 3 пати годишно, но ORYX ги покрива трошоците за сите интервенции вкупно најмногу до бруто износот до 12.000,00 МКД.
5. Ако корисникот утврдил дека интервенцијата не е потребна, а не ја откажал пријавената интервенција, трошоците настанати за организирање на интервенцијата ќе се пресметаат сè до вкупниот лимит на трошоците во покритието, според важечкиот ценоник.

#### Обврски на корисникот и начин на користење на поволностите

##### Член 4

1. Во обемот дефиниран со овие Општи услови на корисникот му се обезбедува помош дома и покритие на соодветните трошоци при појава на итен случај.
2. Производот Home Assistance достапен е 0-24 часа на ден 365 дена во годината на подрачјето на Република Македонија во согласност со територијалното покритие од членот 7 од овие Општи услови.
3. Веднаш по настапувањето на итниот случај кој изискува активност нужна за спречување на понатамошно зголемување на штетата, корисникот треба да го повика ORYX на телефонскиот број 0800 11 305 и да го извести операторот за настанатиот штетен случај.
4. Пред повикот корисникот не треба да дејствува самиот освен во случај на екстремна ситуација – избегнување на сериозна повреда или спасување на живот, или ако самата природа на итниот случај тоа не го дозволува. Посебноста на ситуацијата, која барала самостојно дејствување, корисникот мора да ја поткрепи со соодветни докази, врз база на кои ORYX ќе може на корисникот дополнително да му одобри определени права од производот Home Assistance.
5. Корисникот е обврзан на операторот да му ги даде следниве податоци:
  - 5.1. име и презиме, број на телефон;
  - 5.2. место на интервенцијата (адреса и опис на објектот);
  - 5.3. краток опис на случајот и вид помош која се очекува;
  - 5.4. други податоци по барање на операторот.
6. Операторот има право да одбие да обезбеди помош во случај ако корисникот ги ускратил горе наведените податоци.
7. Контакт центарот на ORYX, по проверка на податоците, ќе организира помош на најдобар и најефикасен начин, притоа известувајќи го корисникот за времето на доаѓање на изведувачот на работите.
8. При пријавувањето на осигурениот случај корисникот се обврзува дека ќе стори сè што може да послужи кон осветлување на осигурениот случај, а особено вистинито и целосно да одговори на прашањата за околностите на осигурениот случај.

## ОПШТИ УСЛОВИ И ПОВОЛНОСТИ НА ПРОИЗВОДОТ HOME ORYX ASSISTANCE EXTRA

9. Корисникот мора по пријавувањето да ги следи упатствата добиени од ORYX. Ако корисникот постапува спротивно упатствата, ORYX нема да ги покрие трошоците кои од тоа однесување произлегуваат.
10. Корисникот е обврзан во случаи кои се дефинирани со релевантни прописи, а особено во случаи предизвикани од пожар, експлозија или вандализам или провална кражба, веднаш да ја извести надлежната полициска станица за предметите кои се уништени или оштетени или исчезнале.
11. Според испорачаното количество и вид на поволноста на производот Home Assistance сервисот го пресметува износот на интервенцијата. По завршувањето сервисот му врачува на корисникот, а корисникот потпишува образец на фактура, кој служи да се евидентира користењето на поволностите на производот Home Assistance. Пресметката на користењето на поволностите се врши согласно важечкиот ценовник.
12. Во случај на пречекорување на лимитот од членот 3 став 1 од овие Општи услови или во случај на користење на услуги кои не се вклучени во поволноста, корисникот ќе ги плати трошоците кои не се вклучени според важечкиот ценовник. Ако поради износот на преостанатите поволности биде нужно да се надоплати разликата или трошоците за делови од членот 5 став 1 од овие Општи услови со цел на корисникот да му биде обезбедена поволноста, а корисникот одбива тоа да го стори, ORYX не е должен да ја обезбеди предметната поволност.

### Поволности на производот Home Assistance

#### Член 5

1. Со производот Home Assistance покриени се трошоците на организирање за доаѓање на сервисер на местото на штетниот случај, за кој е неопходна итна интервенција која има за цел:
  - 1.1. санација на дефект и/или оштетување со основна цел да се спречи понатамошно оштетување на објектот и предметите кои се наоѓаат во објектот; спречување на загрозувањето на здравјето или безбедноста на корисникот;
  - 1.2. спречување на престој на корисникот во несоодветни услови поради штета настаната во објектот.
2. **Санација на водоводни и канализациони цевки:**
  - 2.1. Во случај на дефект на инсталациите на водоводни и канализациони цевки, како и на цевки од централно греење, кој довел до излевање или недостиг на вода во куќата / станот на куќна адреса, а кој е окарактеризиран како штета од високо ниво, која нужно бара интервенција на сервисер.
  - 2.2. Ако во рамките на интервенцијата е потребно да се испразни септичката јама, покриени се трошоците на организирање на празнењето, но не и трошоците за самото празнење.
3. **Санација на електрични инсталации:**

- 3.1. Во случај на дефект на електричните инсталации и електричниот систем за греење (топлинска регулација на греалки и сл.) кој уследил по настанот, како што е, на пример, удар на гром, пренапон или краток спој, а кој нужно бара итна интервенција.
- 3.2. Во рамките на претходниот став покриени се итни интервенции и на клима уредите и бојлерите.
- 3.3. Не се покриени трошоците поради дефект на далечински управувач и дефект на инсталациите за одвод на кондензат од клима уред.
- 3.4. Не се покриени и не се сметаат за поволности од производот Home Assistance:
  - 3.4.1. замена на осигурувач или сијалица;
  - 3.4.2. дефект на примарниот систем за управување со уредите за регулација на греење, кој настанал поради непридржување кон упатствата на производителот;
  - 3.4.3. дефект на резервоарот за гориво;
  - 3.4.4. дефект на самостојниот (мобилен) систем за греење, кој не е составен дел од примарниот систем за греење;
  - 3.4.5. дефект на системот за соларно греење;
  - 3.4.6. дефект на апаратите и уредите за домаќинство.

### 4. Санација на брава или овозможување на отворање на врата

- 4.1. Во случај ако на корисникот или на членот од неговото домаќинство не евозможен влез во објектот по провална кражба, поради губење на расположивите клучеви, кршење на клучеви и дефект на брава, покриени се следниве интервенции:
  - 4.1.1. Поправка на брава;
  - 4.1.2. Овозможување на отворање на врата.
- 4.2. Покриени се и итни случаи, предизвикани од штети на прозорците и вратите вградени на надворешните ѕидови на становите, кои настанале во текот на извршувањето на провалната кражба или при обид на извршување на провална кражба.

### 5. Санација на стакла и столарски работи

- 5.1. Во случај на кршење на стакла на надворешните (и кровни) врати и прозорци поради што е оневозможено затворање на вратите или прозорците, а објективните околности се такви да е нужна санација, покриени се следниве интервенции:
  - 5.1.1. замена на стакла или
  - 5.1.2. привремено затворање.

### Трошоци кои не се покриени и исклучување на одговорноста

#### Член 6

1. Трошоците за делови и други материјали потребни за поправка на оштетувањето корисникот ги сноси лично во секој поединечен случај, според пазарната цена на истите.
2. Исклучени се и штетни случаи кои настанале во заеднички простории или на заеднички апарати.
3. Во поволностите на производот Home Assistance не влегуваат и трошоците за поправка на апаратите за домаќинство.
4. Според одредбите на овие Општи услови не се покриени настанатите трошоци:
  - 4.1. ако корисникот не го побара контакт центарот на ORYX поради организирање на интервенција Home Assistance веднаш по појавувањето на итниот случај;

## ОПШТИ УСЛОВИ И ПОВОЛНОСТИ НА ПРОИЗВОДОТ HOME ORYX ASSISTANCE EXTRA

- 4.2. ако последиците на непогодата ги отклони корисникот или изведувачот кој не бил упатен од страна на ORYX;
  - 4.3. ако несреќата / штетата настанала како последица на нестручно ракување со предметите;
  - 4.4. ако корисникот дава лажни податоци за настанатиот случај;
  - 4.5. ако корисникот намерно ја предизвикал штетата;
  - 4.6. ако трошоците настанале како последица на земјотрес, пожар и други елементарни непогоди;
  - 4.7. ако трошоците настанале како последица на нуклеарна опасност, директна или индиректна врска со терористички дејствувања или војна;
  - 4.8. дефект на апаратите и уредите за домаќинство;
  - 4.9. оштетување на гасни цевки или истекување од гасни инсталации.
5. ORYX не е должен да надомести какви било трошоци надвор од обемот дефиниран со овие Општи услови. Притоа, посебно се исклучени какви било парични побарувања на корисникот, бидејќи целта и природата на овие Општи услови е да се организира и обезбеди помош во натура, а не исплата на надоместоци во пари за осигурените случаи. Исто така, се исклучуваат побарувања од надоместоци кои корисникот би можел да ги побара врз основа на несоодветен начин на извршување на интервенцијата, квалитетот или брзината на нејзиното извршување..
6. ORYX се обврзува да употребува разумна вештина и внимание при обезбедување поволности од своите производи, но не може да гарантира дека услугите на производот секогаш ќе функционираат без прекин, доцнења или несовршености. Под услов да употребувал разумна вештина и внимание, ORYX не одговара за следново: штети кои не се причинети со кршење на овие Општи услови од страна на ORYX или друго делување, како и штети кои ниту корисникот ниту ORYX не можеле разумно да ги предвидат во моментот на стапување во сила на овие Општи услови.

### Територијално покрите

#### Член 7

1. Територијата кај производот Home Assistance во рамките на овие Општи услови го подразбира само местото (адресата) на подрачјето на Република Северна Македонија, кое корисникот го назначил на Ф.Д.Дајнерс при склучувањето на договорот.
2. Услугата Home Assistance е вклучена за главниот објект, стан или куќа, како и за нивните помошните објекти.

### Временско покрите

#### Член 8

1. ORYX пакетот автоматски се обновува секоја година. Корисниците на ORYX пакетите ќе бидат известени најмалку 2 месеца пред истек на договорниот пакет. Во случај Корисникот да не го известат Diners Club за откажување на пакетот со испраќање на изјава за откажување на [info@diners.mk](mailto:info@diners.mk) најдоцна 1 месец по добивање на известувањето, ќе се смета дека

Корисникот се согласил за продолжување на пакетот и истиот автоматски ќе се обнови по редовна годишна цена.

2. Корисникот стекнува право за користење на поволностите според овие Општи услови од моментот на активирање на производот Home Assistance, односно 24 часа по склучувањето на договорот, ако поинаку не е договорено.

### Поднесување на приговори и решавање на спорови

#### Член 9

1. Сите лица кои својот правен интерес го црпат од производот Roadside Assistance, склучен согласно овие Општи услови, во рок од 30 (триесет) дена од денот од користењето на поволностите, своите евентуални приговори, кои произлегуваат од или се во врска со наведеното, првенствено ќе ги поднесат во пишана форма на адресата на ОРИКС ГРУПА МКД дооел Скопје, ул. 11-ти Октомври бр. 31/1-9, 1000 Скопје, или по пат на електронска пошта на адреса [info@oryx-assistance.com](mailto:info@oryx-assistance.com), од кои приговори ќе може со сигурност да се утврди содржината на известувањето, потписот на подносителот на известувањето и времето на испраќање на известувањето.
2. Приговорот мора да ги содржи сите важни факти и докази врз кои се базира.
3. Одговорот за основаноста на приговорот ќе се донесе во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на поднесување на приговорот.
4. Сите спорови кои произлегуваат од договорот за производот Roadside Assistance или се во врска со него, вклучувајќи ги и споровите кои се однесуваат на прашањата за валидноста на неговото создавање, повреда или престанување, како и на правните последици кои произлегуваат од тоа, можат да се упатат на помирување пред една од организациите за помирување.

### Други одредби

#### Член 10

1. Одредбите од овие Општи услови подлежат на промени, а изменетите Општи услови ќе бидат објавени во моментот кога стапуваат во сила, ако поинаку не е утврдено.
2. Овие Општи услови се применуваат од 01.09.2022 година.